



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Ср

БРОЈ 18

ГОД. XI

Администрација, деление 22-619, Тел. централа 23-010.

182.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ БАЛКАНСКО СОВЕТОДАВНО СОБРАНИЕ

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата за установување Балканско советодавно собрание, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1955 година.

П. Р. бр. 8

25 април 1955 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ БАЛКАНСКО СОВЕТОДАВНО СОБРАНИЕ

Член 1

Се ратификува Спогодбата за установување Балканско советодавно собрание, склучена меѓу Федеративна Народна Република Југославија, Кралството Грција и Република Турција, која е потпишана на 2 март 1955 година во Анкара, а која во оригиналот на француски и во преводот на српскохрватски јазик гласи:

ACCORD

RELATIF A LA CONSTITUTION DE L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE BALKANIQUE

Les Parties Contractantes

Décidées de rendre toujours plus étroites et plus fructueuses les relations qui existent déjà si heureusement entre elles au service de la paix et de la sécurité dans leur région commune, de la prospérité et de la pleine indépendance de leurs peuples, en conformité avec les principes de la Charte des Nations Unies;

Animées du désir de développer de façon encore plus active leur coopération fondée sur le Traité d'Amitié et de Collaboration, signé à Ankara le 28 Février 1953, et sur le Traité d'Alliance, de Coopération et d'Assistance mutuelle, signé à Bled le 9 Août 1954;

Ayant adopté les principes généraux relatifs à la constitution de l'Assemblée Consultative, proposés par les trois Ministres des Affaires Etrangères à la Conférence de Bled le 9 Août 1954;

Ont décidé de constituer une Assemblée Consultative Balkanique et à cette fin sont convenues de ce qui suit:

СПОРАЗУМ

О УСТАНОВЉЕЊУ БАЛКАНСКЕ САВЕТОДАВНЕ СКУПШТИНЕ

Стране уговорнице

решене да учине све тешњим и плоднијим односе који већ тако срећно постоје меѓу нима у служби мира и безбедности у ниховом заједничком подручју, напретка и пуне независности њихових народа, сходно начелима Повеље Уједињених нација,

у жељи да још активније развију своју сарадњу засновану на Уговору о пријатељству и сарадњи, потписаном у Анкари 28 фебруара 1953 године и на Уговору о савезу, сарадњи и узајамној помоћи, потписаном на Бледу 9 августа 1954 године.

усвојивши општа начела о установљену Саветодавне скупштине која су предложили три Министра иностраних послова на Бледској конференцији 9 августа 1954 године,

одлучиле су да установе Балканску саветодавну скупштину и у том циљу споразумеле су се о следећем:

Article I

L'Assemblée Consultative est un organe commun des Parties Contractantes.

Article II

L'Assemblée a pour attribution d'examiner tous les moyens pouvant favoriser le développement de la collaboration entre les Pays signataires en vue d'assurer la paix, de sauvegarder les intérêts communs et de réaliser le bien-être des peuples des Puissances Contractantes dans tous les domaines de leurs relations mutuelles.

Elle soumettra aux Gouvernements des Parties Contractantes, par la voie du Conseil Permanent du Traité de Bled, des recommandations et des propositions en vue d'atteindre les buts susvisés.

Elle peut aussi émettre des avis et formuler des suggestions au sujet de questions de portée plus générale.

Article III

Le Conseil Permanent peut également soumettre à l'examen de l'Assemblée Consultative les questions au sujet desquelles il jugerait utile de demander son avis.

Article IV

Les fonctions de l'Assemblée sont consultatives.

Toute proposition, recommandation ou résolution de l'Assemblée devra avoir recueilli la majorité des voix des membres présents à la séance de chaque groupe national.

Article V

L'Assemblée peut établir des rapports avec des institutions similaires.

Article VI

L'Assemblée Consultative est formée de membres, désignés par chacune des Assemblées Nationales des Parties Contractantes parmi leurs membres respectifs, à raison de 20 par Assemblée Nationale.

Les Assemblées Nationales peuvent, en même temps, désigner des suppléants.

Le mandat d'un membre de l'Assemblée Consultative cesse si le mandat de celui-ci dans son Assemblée Nationale prend fin. Son remplaçant sera désigné conformément à l'alinéa 1^{er} du présent article.

Article VII

Les membres du Conseil Permanent peuvent prendre part aux travaux de l'Assemblée Consultative et y prendre la parole sans participer au vote.

Article VIII

Les membres de l'Assemblée jouissent sur les territoires des Parties Contractantes des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Un accord sera conclu entre les Parties Contractantes au sujet desdites immunités qui pourront être étendues à d'autres personnes, spécifiquement désignées dans le statut prévu à l'article X du présent Accord.

Article IX

Le mandat de l'Assemblée est limité à des périodes de deux ans au bout desquelles il est procédé à de nouvelles désignations conformément à l'article VI ci-dessus. Les membres sont rééligibles.

L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par an, dans les capitales ou autres villes des Parties Contractantes à tour de rôle.

La Présidence de l'Assemblée convoque celle-ci, en cas de besoin, en session extraordinaire.

Члан I

Саветодавна скупштина је заједнички орган Страна уговорница.

Члан II

Скупштина има задатак да проучава сва средства која би могла да потпомогну развој сарадње међу земљама потписницама у циљу обезбеђења мира, заштите заједничких интереса и остварења благостања народа Сила уговорница у свима областима њихових међусобних односа.

Она ће подносити Владама Страна уговорница, преко Сталног савета Бледског уговора, препоруке и предлоге за постизање горе поменутих циљева.

Она такође може изражавати мишљење и давати сугестије о питањима од општијег значаја.

Члан III

Стални савет може такође подносити на проучавање Саветодавној скупштини питања за која буде сматрао за потребно да тражи њено мишљење.

Члан IV

Функције Скупштине су саветодавне.

Сваки предлог, препорука или резолуција Скупштине треба да добије већину гласова чланова сваке националне групе присутних на седници.

Члан V

Скупштина може успоставити везе са сличним установама.

Члан VI

Саветодавна скупштина састављена је од чланова које одреди Народна скупштина сваке Стране уговорнице међу својим члановима, по 20 из сваке Народне скупштине.

Народне скупштине могу, у исто време, одредити заменике.

Мандат члана Саветодавне скупштине престаје ако престане његов мандат у његовој Народној скупштини. Његов заменик биће одређен сходно ставу I овог члана.

Члан VII

Чланови сталног савета могу учествовати у раду Саветодавне скупштине и узимати у њој реч без учествовања у гласању.

Члан VIII

Чланови Скупштине уживају на територијама Страна уговорница имунитете и привилегије потребне за вршење њихових дужности.

Стране уговорнице закључиће споразум о поменутиим имунитетима који се може проширити и на друга лица, посебно назначена у Статуту предвиђеном у члану 10 овог Споразума.

Члан IX

Мандат Скупштине ограничен је на две године, после чега се приступа новим именовањима, сходно горњем члану 6. Чланови могу бити поново бирани.

Скупштина се састаје у редовно заседање једном годишње у главним или другим градовима Страна уговорница наизменично.

Преседништво Скупштине, у случају потребе, сазива Скупштину у ванредно заседање.

Article X

Après l'entrée en vigueur du présent Accord les Gouvernements des Parties Contractantes désigneront immédiatement, d'un commun accord, une Commission tripartite pour l'élaboration au plus tard dans un mois du Statut de l'Assemblée Consultative, lequel sera soumis à leur approbation.

Ledit Statut prescrira les règles d'organisation et de procédure, ainsi que celles afférentes à la répartition des frais.

La première session de l'Assemblée Consultative sera convoquée le plus tôt possible après l'approbation dudit Statut.

L'Assemblée Consultative établira elle-même les règlements de procédure dans les limites du présent Accord et du Statut sus-mentionné.

Article XI

Le Conseil Permanent peut, par décision prise à l'unanimité, après consultation de l'Assemblée Consultative ou sur sa proposition apporter des modifications ou amendements au présent Accord.

Les susdits amendements ou modifications entrent en vigueur après l'approbation par chaque Partie Contractante, conformément à ses règles constitutionnelles, le jour de la dernière approbation.

La notification de chaque approbation sera faite par voie diplomatique aux autres Parties Contractantes, le plus tôt possible.

Article XII

Tout Etat, qui, conformément à l'article IX du Traité d'Ankara et de l'article XII du Traité de Bled, aura adhéré à ces Traités, deviendra de ce fait membre de l'Assemblée Consultative et déposera à cet effet les instruments d'adhésion au présent Accord.

Article XIII

Le présent Accord demeurera en vigueur autant que les Traités d'Ankara et de Bled.

Article XIV

Le présent Accord sera ratifié par chaque Partie Contractante conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'Elles et entrera en vigueur à la date du dépôt du dernier instrument de ratification.

Les instruments de ratifications seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Grèce.

Le présent Accord est rédigé en trois exemplaires originaux en langue française, dont un a été remis à chacune des Parties Contractantes.

Fait à Ankara, le Deux Mars mil neuf cent cinquante cinq.

Koča Popović, m. p.

S. Stéphanopoulos, m. p.

Prof. F. Köprülü, m. p.

Члан X

По ступању на снагу овога Споразума Владе Страна уговорница одмах ће споразумно именовати Тројну комисију за израду, најдаље у року од месец дана, Статута Саветодавне скупштине, који ће им бити поднет на одобрење.

Поменути Статут прописиће правила организације и процедуре као и правила која се односе на расподелу трошкова.

Прво заседање Саветодавне скупштине биће сазвано што је могућно пре по одобрењу поменутог Статута.

Саветодавна скупштина сама ће утврдити пословник у границама овог Споразума и поменутог Статута.

Члан XI

Стални савет може, једногласно донетом одлуком по саслушању Саветодавне скупштине или на њен предлог, унети измене или допуне у овај Споразум.

Горе поменуте допуне или измене ступају на снагу пошто их одобри свака од Страна уговорница, сходно њиховим уставним прописима, на дан последњег одобрења.

Обавештење о сваком одобрењу даће се дипломатским путем осталим Странама уговорницама што је могућно пре.

Члан XII

Свака држава која, сходно члану 9 Анкарског уговора и члану 12 Бледског уговора, буде приступила тим Уговорима, постаје тиме члан Саветодавне скупштине и депоноваће у ту сврху инструменте о приступању овоме Споразуму.

Члан XIII

Овај Споразум остаће на снази колико и Анкарски и Бледски уговор.

Члан XIV

Овај Споразум биће ратификован од сваке Стране уговорнице сходно уставним прописима сваке од њих и ступиће на снагу на дан депоновања последњег ратификационог инструмента.

Ратификациони инструменти депоноваће се код Министарства иностраних послова Грчке.

Овај Споразум сачињен је у три оригинална примерка на француском језику, од којих је по један предат свакој Страни уговорници.

Сачињено у Анкари другог марта хиљаду девет стотина педесет пете.

Koča Поповић, с. р.

Стефанос Стефанопулос, с. р.

Проф. Фуад Кебрили, с. р.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

183.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за државните празници, што го

усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1955 година.

ПР бр. 6

25 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Член 1

Државните празници во Федеративна Народна Република Југославија се: Нова година, Народниот празник Прв мај и Дваесет девети ноември.

Член 2

Нова година се слави на 1 и 2 јануари, Прв мај 1 и 2 мај, а Дваесет девети ноември 29 и 30 ноември.

Ако еден од овие дни паѓа во недела, се смета како празник и првиот иден работен ден по тие два дена.

Член 3

Во дните на државните празници не работат државните надлештва, установите, стопанските и општествените организации.

Со одделни прописи на Сојузниот извршен совет се определува кои државни органи, установи и стопански организации и во кој обем се должни да ја вршат својата дејност и во дните на државните празници.

Член 4

Државните празници на Народната република се установуваат со закон на народната република.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Уредбата за прогласување на Прв мај за државен празник („Службен лист на ДФЈ“, бр. 25/45), Законот за потврда на Одлуката на Претседателството на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија за прогласување на Дваесет девети ноември за државен празник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 89/46) и Указот за дводневното прославување на народниот празник Прв мај и државниот празник 29 Ноември („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/49).

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

184.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БРАКОТ

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за дополнување на Основниот закон за бракот, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1955 година.

ПР бр. 7

25 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БРАКОТ

Член 1

По членот 91 се додаваат нови членови 91а и 91б кои гласат:

„Член 91а

Браковите склучени по 9 мај 1946 година та до влегувањето во сила на одредбите од овој член, склучени во присуство на матичарот или на друг службеник на народниот одбор, а без учество на претседателот на народниот одбор односно на членот што го определува народниот одбор за тоа, се признаваат за полноважни, ако се исполнети другите услови за полноважност на тие бракови според Основниот закон за бракот.

Браковите од горниот став се сметаат полноважни од денот на нивното склучување.

Одредбите од овој член не се применуваат до браковите кои до влегувањето во сила на тие одредби со правосилна судска пресуда се прогласени за непостоечки.

Член 91б

Матичарот или друг службеник на народниот одбор кој наместо претседателот на народниот одбор односно членот што го определува народниот одбор за тоа, учествува при склучувањето на бракот ќе се казни за кривично дело со затвор до шест месеци.“

Член 2

По членот 97 се додава нов член 97а кој гласи:

„Член 97а

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе публички одредби за работата на државните органи при склучувањето на бракот.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

185.

Врз основа на чл. 15 точ. 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 23 април 1955 година, донесла

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1955 ГОДИНА

1. Во главата XIII одделот 2, се додава нов став 2 кој гласи:

„Како претпријатија на електростопанството се сметаат и оние електрани кои како погони се наоѓаат во состав на поодделни претпријатија, а кои имаат услови за зачленување во заедницата на електростопанските претпријатија и испоручаваат електрична енергија во мрежата на заедницата.“

2. Во главата XV, одделот 1, точката 3, се вршат следни измени и дополненија:

а) во ставот 2 на крајот на втората алинеја се додаваат зборовите „и во Македонија“;

б) во ставот 2 во петтата алинеја се брише текстот на точката б) кој гласи „за работен и расплоден добиток“, текстот на точката д) кој гласи „за селско-стопански машини“ и текстот на точката ж) кој гласи „за индивидуални селско-стопански производители“;

в) по ставот 2 се придава нов став 3 кој гласи:
„Сојузниот извршен совет може да пропише давање заеми за купување работен и расплоден добиток на конкурсните според одделните услови или вон конкурс.“

3. Во главата XIX, одделот 3, ст. 3, наместо зборовите „како и на филмската индустрија“ се ставаат зборовите „графичките и весничарските претпријатија, како и претпријатијата на филмската индустрија.“

4. Во главата XXVII се придава нов оддел 7 кој гласи:

„7.

Се овластува Народна Република Босна и Херцеговина износит, што ќе се реализираат од наголемените проценти на приходите на републичките фондови основани во смисла на одредбите од оваа глава, над процентите што се во таа глава предвидени како минимални, да може да ги употреби за полагање на гаранции износи по заемите, како и за надоместување поради надминување на инвестиционите расходи, што се должни инвеститорите и гарантите да ги положат за да можат според пропишаните што постојат да добијат натамошни инвестициони заеми во 1955 година.

5. Одредбите од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука важат од 1 јануари 1955 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 20

25 април 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Соборот на

производителите,

Иван Божичевиќ, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

186.

Врз основа на одделот 1 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, а во врска со чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во делот А од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54) се вршат следни измени и дополненија:

1. Забелешките кон тар. бр. 29 се менуваат и гласат:

„1) Ако је у производе из овог тар. броја уграђен електромотор набављен од другог (од произвођача, увозника или трговинског предузећа), произвођач производа из овог тар. броја плаћа порез од пореске основице у коју не улази набавна вредност уграђеног електромотора. Ако је произвођач производа из овог тар. броја у који је уграђен електромотор уједно и произвођач електромотора, плаћа порез по стопи из овог тар. броја само на вредност — продајну цену производа из овог тар. броја, а на вредност — продајну цену електромотора плаћа порез по стопи из тар. броја 30.

2) Порез по овом тар. броју плаћа се и на вредност извршених оправки и инвестиционог одржавања производа из овог тар. броја, као и на вредност монтаже и демонтаже истих производа, па и у случају када ове радове изводи само предузеће (инвеститор) у сопственој режији.

Пореска основица по претходном ставу ове напомене је укупан износ накнаде односно вредност извршених радова у сопственој режији, у којој мора бити садржан и порез по овом тар. броју, а по одбитку набавне вредности материјала (сировина, полуфабриката, производа и делова) утрошеног при извршењу ових радова. Извршилац радова из претходног става који је уједно и произвођач утрошеног материјала, плаћа порез по стопи из одговарајућег тар. броја на вредност утрошеног материјала сопствене производње, и ту вредност одбија од укупне накнаде.“

2. Кон тар. бр. 30 се додава забелешка која гласи:

„Порез по овом тар. броју плаћа се и на вредност извршених оправки и инвестиционог одржавања производа из овог тар. броја, као и на вредност монтаже и демонтаже истих производа, па и у случају када ове радове изводи само предузеће (инвеститор) у сопственој режији.

Пореска основица по претходном ставу ове напомене је укупан износ накнаде односно вредност извршених радова у сопственој режији, у којој мора бити садржан и порез по овом тар. броју, а по одбитку набавне вредности материјала (сировина, полуфабриката, производа и делова) утрошеног при извршењу ових радова. Извршилац радова из претходног става, који је уједно и произвођач утрошеног материјала, плаћа порез по стопи из одговарајућег тар. броја на вредност утрошеног материјала сопствене производње и ту вредност одбија од укупне накнаде.“

3. Забелешките кон гранката 119 се бришат.

4. Точката 1 од наменувањето во тар. бр. 40 се менува и гласи:

„1) за индустриску прераду и друге потребе у индустрији, рударству, саобраћају и за потребе ЈНА.“

5. Тар. бр. 50 се менува и гласи:

„Резана грађа од лишћара (храста, букве и осталих лишћара), изузев железничких прагова — — — — — 10%“

6. Тар. бр. 51 се менува и гласи:

„Резана грађа од четинара:

1) резонантна грађа од свих четинара (специјалне структуре — за авионску индустрију, музичке инструменте и сл.) и остала резана грађа од четинара, сем резане грађе од јеле и смрче 25%

2) Резана грађа од јеле и смрче:

а) испоручена предузећима која по овлашћењу и на основу потврде Управе за државне материјалне резерве набављају резану грађу ради снабдевања посебних категорија потрошача одређеним контингентима грађе — — — — — 17%

б) испоручена осталим купцима (потрошачима) — — — — — 22%“

7. По тар. бр. 34 се додава нов тар. бр. 84а, кој гласи:

„84а Сирова кожа:

1) говеђа, биволска, јунећа, коњска, ждребећа, матарећа, од мазге, од муле:

	Дин.
I класа — — — — —	163
II „ — — — — —	149
III „ — — — — —	136
IV „ — — — — —	96

2) телећа:

I класа — — — — —	270
II „ — — — — —	243
III „ — — — — —	216
IV „ — — — — —	135

3) ситна:

I класа — — — — —	140
II „ — — — — —	105
III „ — — — — —	70
IV „ — — — — —	35

Напомена:

1) Порез по овом тар. броју плаћају:

а) кланице и пољопривредне произвођачке организације (пољопривредна добра, земљорадничке задруге и др.), ако продају сирове коже занатским предузећима и радњама или трговинским предузећима и задругама за снабдевање занатских предузећа и радња сировим кожама, као и ако продају сирове коже приватним занатским радњама и лицима или другим купцима, сем у случају продаје фабрикама кожа и другим трговинским предузећима и задругама који се не баве снабдевањем сировим кожама занатских предузећа и радња;

б) трговинска предузећа и задруге који се не баве снабдевањем сировим кожама занатских предузећа и радња, ако продају набављене сирове коже занатским предузећима и радњама или трговинским предузећима и задругама за снабдевање занатских предузећа и радња сировим кожама, као и ако продају набављене сирове коже приватним занатским радњама и лицима или другим купцима, сем у случају продаје фабрикама кожа и другим трговинским предузећима и задругама који се не баве снабдевањем сировим кожама занатских предузећа и радња;

в) занатска предузећа и радње, трговинска предузећа и задруге за снабдевање занатских предузећа и радња сировим кожама, као и приватне занатске радње — ако купују сирове коже непосредно од приватних лица или од других лица која као продавци нису обавезна да плаћају порез по претходним тачкама ове напомене.

2) Пореска основица за плаћање пореза по овом тар. броју је:

а) за крупну кожу — 1 кг сирове сољене коже односно 1 кг сирове несољене коже у крвавом стању по одбитку 13%;

б) за ситну кожу — 1 кг суве коже односно 1 кг сирове несољене коже у крвавом стању по одбитку 50%.

3) Сваки продавац сирових кожа, сем приватних лица, мора у рачуну (фактури) о продатим сировим кожама посебно показати (зарачунати) порез по овом тар. броју.

Купац сирових кожа који прими рачун (фактуру) без посебно зарачунатог пореза, и не докаже да је на набављене сирове коже плаћен порез од стране пореског обвезника односно зарачунат од стране трговинског предузећа и задруге, дужан је да плати порез по овом тар. броју као да је он порески обвезник, с тим да плаћање пореза у овом случају не искључује обавезу плаћања пореза од стране пореског обвезника одрженог у напомени 1 уз овај тар. број, нити примену казnenих мера против једног и другог обвезника.

4. Фабрике кожа и трговинска предузећа који се не баве снабдевањем сировим кожама занатских предузећа и радња дужни су да приликом набавки сирових кожа поднесу продавцу потврду надлежног финансиског органа о њиховој регистрацији и о томе да се не баве снабдевањем занатских предузећа и радња и да не треба наплаћивати порез на сирове коже које се њима продају. Ако продавац прода сирове коже овим купцима без потврде финансиског органа, дужан је да плати порез по овом тар. броју.

5) При увозу сирових кожа не плаћа се порез на промет.

6) Занатска предузећа и радње са средствима у друштвеној својини не плаћају порез на промет по тар. бројевима 78—84 на промет производа из тих тар. бројева који су добивени прерадом сирових кожа на чији је промет плаћен порез по овом тар. броју.

Член 2

Оваа уредба ќе се применува од денот на објавувањето, а точ. 6 на чл. 1 од оваа уредба ќе се применува од 13 април 1955 година. Тие денови престануваат да важат одредбите од Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54) што им се спротивни на одредбите од оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 133

27 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

187.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 и чл. 81 од Уставниот закон, во врска со чл. 26а од Законот за таксите, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕКСЕНАТА ТАРИФА ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ

Член 1

Во тарифниот број 12 точ. 2 на Таксената тарифа од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/46, 104/47 49/51 и 4/54), по текстот под б) се додава нов текст кој гласи:

- „в) за влезно-излезна виза — — — — — 900.—
- г) за туристичка влезно-излезна виза 300.—
- д) за излетничка туристичка виза со важност до 3 дена — — — — — 100.—“

Во тарифниот број 12 од Таксената тарифа се внесува нова забелешка IV, која гласи:

„Забелешка IV

За продолжување на важноста на визата на странските државјани се плаќа половина од таксата означена во точ. 2 под а), б) и в) од овој тар. бр. Оваа такса нема да се наплатува ако до продолжувањето на важноста на визата дошло од објективни разлози (прекин на сообраќајот, елементарни невремиња, расипување на возило и сл.).“

Член 2

Во тарифниот број 24 се додава нова точка 10 и забелешки, кои гласат:

„10) За секој влез или премин низ нашава земја на странски патни моторни возила се плаќа за секој започнат или цел ден престој во нашава земја, и тоа:

- а) за патнички автомобили дневно по 100 динари;
- б) за автобуси — од секое седиште по 25 динари, со тоа оваа такса да не може да биде помала од 500 динари дневно;
- в) за камионите — од секоја тона носивост по 100 динари, со тоа оваа такса да не може да биде помала од 500 динари дневно;
- г) за автобусите и камионите во транзит преку територијата на Југославија се плаќа двојната такса означена под б) и в);
- д) за празни патни моторни возила се плаќа половина од таксата под б), в) и г) од оваа точка.

Забелешка I

Таксата според точ. 10 од овој тарифен број се наплатува и за приколиците.

Забелешка II

Наплатата на таксите според точ. 10 од овој тарифен број ја вршат царинските органи при влегувањето на странските патни моторни возила во нашава земја. Наплатата се врши во готови пари.

При влегувањето на странско патно моторно возило во нашава земја надлежниот царински орган ќе ја наплати таксата според овој тарифен број врз основа на изјавата од управувачот на моторното возило за намеруваното време за престој во нашава земја. Наплатената такса се забележува во корнетот односно триптихот или во другите царински исправи потребни за премин на моторното возило преку граница.

При излегувањето на моторното возило од нашава земја надлежниот царински орган ќе ја наплати разликата на таксата, ако моторното возило се задржало во нашава земја подолго отколку што при влегувањето на возилото било предвидено, односно ќе ја врати повеќе наплатената такса, ако моторното возило се задржало во нашава земја покусо отколку што при влегувањето на возилото било предвидено.

Приходот од наплатената такса според точ. 10 од овој тарифен број и' припаѓа на федерацијата и ќе се употребува за изградба на патишта, според одделните прописи.

Забелешка III

За постојаните патнички линии може со меѓународна спогодба да се даде ослободување од плаќањето на таксата според точ. 10 од овој тарифен број.

Забелешка IV

Нема да се наплатува таксата според точ. 10 од овој тарифен број:

1) на оние патни моторни возила што влегуваат во нашава земја заради изложување на саеми, изложби или заради демонстрациски опити (проба на возила), како и на возилата што остануваат трајно во нашава земја;

2) на патните моторни возила што превезуваат материјал и превозни средства за автомобилски трки;

3) на патните моторни возила што превозат материјал за странски дипломатски и конзуларни претставништва во нашава земја;

4) на патничките автомобили на странските држави, на странските дипломатски и конзуларни претставници или на оние што патуваат низ нашава земја со дипломатски пасош снабден со дипломатска признаена виза на ФНРЈ, под услов сега повластица да е договорена или да постои реципроцитет.

Член 3

За влегувањето во нашава земја на патничките автомобили и автобуси што не вршат транзит преку нашава земја, нема да се наплатува во текот на 1955 година таксата пропишана со оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 135

27 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

188.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПОСЛУВАЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО СО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници („Слу-

жбен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53) се вршат следни измени и дополненија:

Во членот 66, на крајот на третиот став наместо точка се става записка и се додаваат зборовите:

„и за давање позајмици за инвестиционото вложување на претпријатијата што ги поправуваат основните средства на железничките транспортни претпријатија или изработуваат нови основни средства за тие претпријатија.“

Во членот 66 по третиот став се додаваат два нови става, кои гласат:

„За давањето на позајмиците од горниот став дирекцијата на Југословенските железници, покрај средствата на својот амортизационен фонд, може да ги користи и средствата на своите други фондови.

Позајмиците во смисла на одредбите од горните стабови дирекцијата на Југословенските железници може да ги дава само во согласност на Сојузниот извршен совет дадена по предлог од Генералната дирекција на Југословенските железници.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 134

27 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

189.

Врз основа на одделот 3 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИОРИТЕТОТ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОПРАВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ВОЗИЛА

1. Претпријатијата за поправање на железничките возила (бившите железнички работилници) должни се во сите свои погони, а претпријатијата регистрирани за производство и поправање железнички возила, во сите свои погони предопределени за поправање железнички возила, предимствено да вршат поправање на железничките возила за потребите на Југословенските железници.

2. Заедницата на Југословенските железници ќе им испрати на претпријатијата од горната точка до 15 октомври секоја година план на поправањата на железничките возила што ќе бидат потребни во идната година, а овие претпријатија ќе ја известат Заедницата на Југословенските железници до 30 октомври истата година дали испратениот план на поправањата можат целосно или деломично да го извршат и едновременно ќе и' го испратат планот според кој ќе ги извршуваат овие поправања.

3. Претпријатијата на Заедницата на Југословенските железници и претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука ќе склучат до 31 декември секоја година договори за поправање железнички возила во идната година, во кои, покрај останалото, ќе се предвиди дека видовите и обемот на поделени поправања како и цените за тие поправања ќе се утврдат на начинот предвиден во точ. 6 и 7 од оваа одлука.

4. Сроковите од точ. 2 и 3 од оваа одлука ќе бидат во поглед на поправањата што ќе треба да се извршат во второто полугодие на 1955 година следни:

а) за испраќање планот на поправањата — до 15 мај;

б) за испраќање планот според кој тие поправања ќе се извршуваат — до 31 мај;

в) за склучување на договорите — до 30 јуни.

5. Претпријатијата од точ. 1 на оваа одлука можат во своите погони во кои според одредбите од оваа одлука се должни предимствено да вршат поправање на железнички возила, да вршат работи и за потреби на други, само ако нивните капацитети не се зафатени за поправања на железнички возила за потребите на Југословенските железници.

6. Видовите и обемот на поправањата на железничките возила ги утврдуваат заеднички за секое возило со снимање, кое ќе се изврши пред да започне поправањето, претставникот на Заедницата на Југословенските железници и претставникот на претпријатието што ги врши поправањата.

Врз основа на утврдениот вид и обемот на поправањата претставниците од горниот став утврдуваат за секое возило потребен број норма часови како и количина на потребниот материјал за поправање.

7. Видовите и обемот на поправањата се договараат за секое возило однапред според цените на норма часовите и според набавните цени на материјалот на изработката што се потребни за обемот и видот на работите утврдени на начинот од горната точка.

Нивото на цените на норма часовите од горниот став за поодделни видови поправања не може да биде повисок од нивото реализирано во минатата година, освен ако ова наголемување не станало поради дејство на сојузни прописи.

Во случај на спор за цените на поправањата на железничките возила утврдени според одредбите од горните ставови по барање на една од договорните страни, решение донесува арбитражната комисија сочинета од по еден претставник на Заедницата на Југословенските железници, Здружението на претпријатијата за поправање железнички возила и на Сојузната индустриска комора и од двајцата претставници што ќе ги определи Сојузниот извршен совет. Решението на арбитражната комисија е конечно.

3. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат и до производството на резервни делови што го вршат претпријатијата за поправање на железнички возила (бившите железнички работилници) за потребите на Југословенските железници.

9. Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатието од точ. 1 на оваа одлука:

а) ако поради неточно прикажување на сло-бодните капацитети не им дава на поправањата на железничките возила и на производството на резервни делови за потребите на Југословенските железници предимство пред останалите работи;

б) ако во својот не го испрати планот за извршување на поправањата на железничките возила;

в) ако не склучи на време договор за поправање на железнички возила.

10. Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатието во Заедницата на Југословенските железници:

а) ако не ги користи капацитетите што ги ангажираше за поправање железнички возила и за производство на резервни делови а благовремено не ќе ги откаже;

б) ако во срокот не ги испрати податоците за планот на поправањата на железничките возила;

в) ако не склучи на време договор за поправање на железнички возила.

11. За дејствијата од точ. 9 и 10 ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

12. Постапката според престапите од точ. 9, 10 и 11 од оваа одлука ја води и казни изрекува надлежниот стопански суд според одредбите од чл. 75 до 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 129

18 април 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од Државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО КИНА

I

Се назначува:

Владимир Поповиќ, досегашен претседател на Одборот за надворешни работи на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина за вонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Кина.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8

22 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
182. Указ за прогласување на Законот за ратификација на Спогодбата за установување Балканско советодавно собрание —	281
183. Указ за прогласување на Законот за државните празници — — — — —	283
184. Указ за прогласување на Законот за дополнување на Основниот закон за бракот — — — — —	284
185. Одлука за измени и дополненија на Сојузниот општествен план за 1955 година — — — — —	284
186. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	285
187. Уредба за измени и дополненија на Таксената тарифа од Законот за таксите — — — — —	286
188. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници — — — — —	287
189. Одлука за приоритетот и за условите за поправање на железничките возила — — — — —	287